



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 1 ноември 1978
Скопје
Број 36 Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

460.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен весник на СРМ“, бр. 39/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ СЕ ИЗВЕЗУВААТ

I.— За задолжителната здравствена контрола на пратките на растенијата што се извезуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а се товарат на територијата на Социјалистичка Република Македонија, што ја врши републичкиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството, се плаќа надоместок, и тоа:

1.— за вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери, до 10 тони — по 150 динари, а за секоја натамошна тона, односно започнатата тона во пратката преку 10 тони — уште по 10 динари;

2.— за бродски пратки — 6 динари за една тона, но најмалку 100 динари за една пратка;

3.— за денковни и авионски пратки до 3 пакети — по 150 динари, а преку 3 пакети за секој натамошен пакет — уште по 6 динари;

4.— за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, јамско дрво, разни видови на преработки од дрво и др.) — 6 динари за секој кубен метар, а за пратките на целулозно и огревно дрво — 4 динари за секој просторен метар;

5.— за поштенски пратки до 10 килограми — 30 динари, а за секој натамошен килограм — уште по 5 динари;

6.— за пратки што патниците и персоналот на превозните средства ги носат со себе до 10 килограми — 30 динари, а секои натамошни започнати 10 килограми уште по 10 динари;

7.— за помошни прегради од штици на брод или шлеп што од нив се отстрануваат по употребата — 50 динари за секој кубен метар.

Надоместокот за задолжителна здравствена контрола на семе и саден материјал се зголемува за 50% од висината на надоместокот определена во точките 1 до 6 став 1 од оваа точка.

Ако извозникот бара да се изврши преглед на амбалажата за стока што не подлежи на задолжителна здравствена контрола, плаќа надоместок како за вагонски, односно бродски пратки.

II.— Ако извозникот навреме не ја подготви стоката за задолжителна здравствена контрола, а го повика овластеното лице на републичкиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството стоката да ја прегледа и овластеното лице излезе на местото на натоварот во определено време, извозникот е должен, на име денгуба, на овластеното лице да му плати по 100 динари за еден час чекање.

III.— Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2085/1
2 октомври 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

461.

Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на СРМ, член 17 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71) и член 163, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

Член 1

Во Одлуката за условите за одобрување кредити за станбена изградба на функционерите („Службен весник на СРМ“, бр. 36/75 и 21/77), член 9, став 1 се менува и гласи:

„За доделување кредит за купување, изградба и доградба на станови на членовите на Извршниот совет, на функционерите во републичките органи на управата што ги именува Собранието на СРМ и на функционерите што ги именува Извршниот совет решава Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2112/1
2 октомври 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

462.

Врз основа на член 214 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“, бр. 8/75 и 4/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

I. Се утврдува престанување на функцијата претседател, секретар и членови на Републичкиот

совет за безбедност на сообраќајот на патиштата поради истек на мандатот на:

- Мито Теменугов, претседател,
- Димитар Смугревски, секретар,
- Борис Алексовски,
- Костадин Стојанов,
- Мате Матевски,
- Миле Стефановски,
- Никола Василевски,
- Васил Ивановски,
- Павле Стојменов,
- Драгомир Анчевски,
- Милан Арсовски,
- Крсто Крстевски,
- Диме Костовски,
- Ѓорѓи Ајановски,
- Градимир Симоновиќ,
- Илија Богдановски,
- Александар Петровски,
- д-р Иван Тулевски,
- м-р Вождар Џамбас.

II. За претседател, секретар и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се именуваат:

а) за претседател

— Борис Алексовски, потпретседател на Сојузот на возачите на Југославија;

б) за секретар

— Димитар Смугревски, работник во РСВР — Скопје;

в) за членови:

1. Киро Коштанов, потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,
2. Киро Зеленков, претседател на Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата на Собранието на општината на град Скопје,
3. Тодор Димовски, директор на „Македонија-пат“ — Скопје,
4. Крсто Крстевски, претседател на Републичкиот совет за прекршоци,
5. д-р Кирил Јанев, асистент по епидемиологија на Медицинскиот факултет во Скопје,
6. Раде Вељановски, заменик директор на ПТТ сообраќај во ПТТ Скопје,
7. Вождар Анчевски, педагошки советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето,
8. м-р Крсте Ангеловски, претседател на Сојузот на педагошките друштва на Македонија,
9. Александар Петровски, шеф на служба за внатрешна контрола во Деловната заедница на погонот сообраќај во „Македонија — сообраќај“ — Скопје,
10. Ташко Ташковски, директор на Секторот за општоправни и кадровски работи во Дирекцијата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје,
11. Митко Алексов, претседател на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија,
12. д-р Драги Данев, шеф на Катедрата за моторни возила на Електромашинскиот факултет во Скопје,

13. Јаким Андонов, член на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија,
14. м-р Ѓорѓи Јанчевски, началник на одделението за контрола и регулирање на сообраќајот во РСВР,
15. Боро Равњански, секретар на Сојузот на инженерите и техничарите на Македонија,
16. Стрезо Ангеловски, советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика,
17. Јорго Хаџи Стерјо, помошник на републичкиот секретар за правосудство,
18. Касем Муареми, член на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2010/1
15 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

463.

Врз основа на член 29 став 3 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

1. Шабан Шеху, помошник на републичкиот секретар за наука и образование, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2006/1
15 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с.р.

464.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“, бр. 20/77 и 27/78), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ — УЧЕСНИЦИ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И ЗА ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на водење евиденција за корисниците на материјално обезбедување — учесници во Народноослободител-

[illegible]

(Назив на органот)

Образец број 2
формат 30 x 20 см

ИЗВЕШТАЈ

за бројот на корисниците на материјално обезбедување учесници во НОВ
и потрошените средства за

(извештајниот период)

Учесници во НОВ, НОД односно членови на семејство	Вид на материјално обезбедување, број на корисници и потрошени средства											
	Постојано материјално обезбедување		Посебен додаток		Исклучително материјално обезбедување		Додаток за нега и помош		Еднократна парична помош		Вкупно	
	корисници	средства	корисници	средства	корисници	средства	корисници	средства	корисници	средства	корисници	средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
— учесник од 1941 г. — учесник од 1942 г. — учесник од 1943 г. — учесник од 1944 г. — учесник од 1946 г. — учесник од 1947 г. — учесник од 1948 г. — членови на семејство на загинат или умрен учесник од НОВ и НОД												
Вкупно:												

Во _____ 197— г.

М.П.

(Областено лице)

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

339.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и Општествениот договор за рационализација на станбената изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/76), Републичката конференција на ССРМ, Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СРМ, извршните совети на собранијата на општините на СР Македонија и Извршниот совет на Собранието на град Скопје склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој општествен договор се утврдуваат принципите на општественото договарање и на самоуправното спогодување за рационализација на градењето на станови, станбени згради и населби и непосредните задачи на учесниците на овој општествен договор (во натамошниот текст: договор).

Член 2

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека секој, во рамките на својата надлежност, ќе ги применува договорните мерки за рационализација на станбената изградба, а со тоа ќе придонесуваат и за стабилизација на цените и релативно намалување на трошоците на станбената изградба.

Член 3

Спроведувањето на рационализацијата, предвидена со овој договор, се однесува на севкупната општествена и индивидуална станбена изградба во СР Македонија.

Рационализацијата ќе се остварува, пред сè, со мерките предвидени во овој договор и со самоуправните спогодби склучени во градот и општините меѓу учесниците во станбената изградба и нивните асоцијации и соодветните интересни заедници.

Член 4

Учесници во самоуправното спогодување во станбената изградба, во смисла на член 3 од овој договор, се:

- извршниот совет на собранието на општината — градот;
- општинската-градската конференција на ССРМ;
- општинскиот-градскиот совет на ССМ;
- самоуправните интересни заедници на станувањето;
- организациите на здружениот труд што се занимаваат со урбанистичко планирање и проектирање;
- проектантските организации;
- научноистражувачките организации;
- производителите на станови;
- производителите на градежни материјали;
- изведувачите на инсталации и завршни работи во градежништвото;
- организациите на здружениот труд од комуналните дејности;
- деловните банки;
- организациите за одржување на станбените згради и
- други (самоуправни интересни заедници, организации и организации) учесници во изградбата на станови и населби.

Член 5

При самоуправното спогодување, учесниците во станбената изградба ќе тргнуваат од следните начела:

- сите учесници во спогодувањето се рамноправни;
- секој учесник во станбената изградба е должен при градењето да ги применува договорните рационализаторски мерки и

— секој учесник е должен, во рамките на своите надлежности, да придонесува за намалување на трошоците и стабилизирање на цените на становите.

II. ЦЕЛ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР

Член 6

Целта на Договорот за рационализација на станбената изградба е:

- урбанистичко и архитектонско проектирање, кое ќе обезбеди рационална станбена изградба;
- навремено подготвување и комунално опремување на земјиштето за градење;
- производство на станови според усвоените стандарди, односно стандардите приспособени на материјалните можности на заинтересираните;
- рационализација на изградбата со обезбедување на соодветни односи меѓу употребната вредност и висината на експлоатационите трошоци со цената на станот;
- развој на технологијата на градењето, вклучувајќи ги и градежните, завршните и инсталационите работи;
- приспособување на организацијата на градењето на современата индустријализирана технологија;
- доследна реализација на мерките и насоките на станбената политика во општините, градот и Републиката;
- непосредна примена на резултатите од научно-истражувачката работа;
- размена на практични искуства и основи за натамошно усовршување на технологијата за изградба на станови, станбени згради и населби;
- оспособување на стручни кадри за постојано усовршување на технологијата, организацијата, користењето и пренесувањето на достигнувањата во производството на материјали и изградба на станови;
- финансирање и кредитирање на станбената изградба и
- утврдување на реални елементи, услови и мерила за формирање на цените на становите.

Член 7

Како рационализација, во смисла на овој договор, се сметаат сите мерки, акции и решенија со кои се обезбедува зголемување на ефикасноста во изградбата, намалување на трошоците за изградба и експлоатација на становите и населбите, како и подобрување на функционалноста и квалитетот во рамките на договорените стандарди.

Член 8

Рационализацијата на станбената изградба не смее да значи осиромашување на станбените згради и на становите, туку постојано и сестрано испитување на сите можности за намалување на трошоците, како и обврска на сите учесници во станбената изградба од програмирањето до предавање на објектот во употреба, имајќи ги предвид и трошоците за одржување на становите, станбените згради и населбите.

III. МЕРКИ И АКЦИИ СО КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

Член 9

Мерки за рационализација на подрачјето на станбената изградба се:

- изработка на програми за станбена изградба и следење на нивната реализација;
- утврдување на стандарди и нормативи за рационално користење на станови, станбени згради и населби;

- навремена подготовка на урбанистичка документација и комунално опремување на земјиштето за градење;
- оцена на функционалноста и економичноста на урбанистичката и проектантската документација во станбената област;
- примена на современи методи на проектирање и планирање (модуларна координација кај проектирањето на згради и населби, како и програмирање на трошоците за градење);
- рационализација на постапката за започнување на изградбата на станбени објекти;
- подобрување на системските решенија во станбената област, а особено во финансирањето и кредитирањето на станбената изградба;
- донесување на потребните прописи за техничките нормативи и стандарди, заради унапредување на индустрискиот начин на градење на станови;
- стимулирање на развојот на индустријализацијата на станбената изградба со соодветни економски мерки, кредитна политика и друго;
- создавање услови за развој на типизацијата на елементите за градење;
- поттикнување на развојот на капацитетите за индустриски начин на градење;
- создавање услови за долгорочно договарање за станбената изградба во големи серии и на комплексни градилишта;
- специјализација на стручни кадри заради совладување на процесот на индустрискиот начин на градење;
- координирање на активностите на сите учесници во станбената изградба и обезбедување на нивна трајна рамноправна соработка;
- примена на современи градежни материјали, елементи и опрема, кои се произведуваат или можат да се произведат во земјата;
- обезбедување квалитет во согласност со прописите, стандардите и договорите;
- примена на мерки за оптимална експлоатација на становите;
- поттикнување на процесот на здружување на трудот, средствата и знаењата, заради рационализација на производството врз основа на долгорочните програми;
- воспоставување на доходовни односи меѓу непосредните учесници во станбената изградба со учество во заедничкиот приход и доход;
- програмирање и интензивирање на научно-истражувачката работа на подрачјето на станбената изградба;
- обезбедување информации за потребите на учесниците во станбената изградба за современ и рационален начин на градење.

Член 10

Покрај мерките предвидени во член 9 од овој договор, може да се преземаат и други мерки неопходни за рационализација на станбената изградба во определени случаи, а во зависност од локалните услови и можности.

IV. ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР

Член 11

Републичката конференција на ССРМ се обврзува:

- организациите и органите на Социјалистичкиот сојуз да иницираат донесување и спроведување на општествени договори и самоуправни спогодби за рационална станбена изградба и за доследно спроведување на усвоената политика во станбената област;
- да ја следи примената и остварувањето на Договорот за рационализација на станбената изградба, со цел да се обезбеди општествено организирано влијание врз создавањето на оптимални услови за реализација на програмираниот обем на рационална изградба на станови;
- да се залага за донесување, усвојување и спроведување на среднорочните и долгорочните про-

- грами за насочена станбена изградба во основните организации на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, градот и општините;
- својата активност да ја насочува кон поттикнување на натамошниот развој на самоуправните односи во оваа област, зголемување на активностите на куќните совети, собирачите на станарите, реализацијата на уставната улога и значењето на месните заедници и самоуправните интересни заедници на станувањето, како и други заедници и организации во кои работните луѓе ги остваруваат своите самоуправни права;
 - да ја поттикнува самоуправната активност на делегациите и на делегатите на сите нивоа за обезбедување побрза, поефикасна и поквалитетна насочена станбена изградба;
 - да ја поттикнува научноистражувачката работа во областа на станбената изградба;
 - да ја следи и оценува политичката одговорност на сите органи и организации за реализирање на овој договор и
 - преку средствата за јавно информирање да влијае врз создавањето општествени услови за извршување на овој договор.

Член 12

Сојузот на синдикатите на Македонија се обврзува:

- да ги ангажира своите организации и органи и нивната активност да ја насочи кон донесувањето и реализацијата на програмите за станбената изградба;
- активността да ја насочи кон обезбедување соработка врз самоуправни основи на сите учесници во станбената изградба;
- активността да ја насочи кон поттикнување на здружувањето на трудот и средствата и интересите на сите учесници во станбената изградба врз доховодни односи;
- со својата активност да го поттикнува наменското и рационално користење на средствата за станбената изградба, нивното здружување, како и унапредувањето на постојните решенија во оваа област;
- да учествува во предлагањето системски решенија, а особено во врска со нормативната дејност;
- да ги поттикнува (во заедница со другите општествено-политички организации) научноистражувачките работи во областа на станбената изградба;
- да учествува во следењето и анализирањето на спроведувањето на Договорот и на искуствата што се од значење за рационализацијата и
- постојано да соработува со другите учесници во извршувањето на договорените задачи.

Член 13

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се обврзува, според потребите, да определи начин за спроведување на мерки за кое е надлежен, како и да предложи мерки и акции за кои се надлежни извршните совети на собранијата на општините, а особено:

- во предвидените рокови да се изработат и прифатат среднорочните и долгорочните програми за станбена изградба;
- преку даночната политика да ги поттикнува вложувањата во насочената станбена изградба, а особено вложувањата на лични средства за станбени потреби;
- во среднорочните и долгорочните планови за општествено-економскиот развој и насоките за нивното остварување да се вградат предуслови за успешна реализација на плановите за станбена изградба, како и усогласен развој на капацитетите за индустријализација на станбената изградба и производство на градежни материјали и градежни елементи;
- со економски мерки да се поттикнува развојот на клучните капацитети на индустријализирано градење, водејќи при тоа сметка за усогласува-

ње на развојот на територијата на Републиката и СФРЈ;

- со економски мерки да се поттикнува и постојано унапредува системот за кредитирање на станбената изградба и
- во рамките на својата надлежност да подготвува и да предлага системски решенија за рационална станбена изградба, а особено преку законските и другите прописи за планирање и уредување на градежното земјиште, за изградба на инвестиционите објекти, за финансирање на станбената изградба, како и мерки за нивното спроведување.

Член 14

Стопанската комора на Македонија се обврзува:

- да ги усогласува акционите програми и мерки за остварување на овој договор кај проектантите, градителите на станови и индустријата за градежен материјал, како и да покренува иницијатива за склучување самоуправни спогодби во смисла на овој договор;
- врз основа на програмите за насочена станбена изградба да поттикнува иницијатива за здружување на производителите на станови, индустриско производство на станови;
- да организира стручни советувања, семинари, саеми, изложби и да извршува и други активности за унапредување на станбената изградба;
- да предлага изработка на нови и измена на постојните технички нормативи во станбената изградба;
- да ги усогласува плановите за развој на капацитетите за индустриско производство на станови во тековниот и во среднорочниот план;
- да ја насочува и координира научноистражувачката работа во областа на станбената изградба;
- да го следи и анализира спроведувањето на Договорот, како и на искуствата кои се од значење за реализацијата на станбената изградба и
- постојано да соработува со другите учесници во извршувањето на договорените обврски.

Член 15

Извршните совети на собранијата на општините во СР Македонија и Извршниот совет на Собранието на градот се обврзуваат:

- да утврдат долгорочна програма за насочена станбена изградба;
- да го утврдат среднорочниот план за насочена станбена изградба, врз основа на програмите на ООЗТ и работните организации и врз основа на самоуправните спогодби за здружување на средствата;
- да обезбедат услови за реализација на среднорочниот план за насочена станбена изградба, особено за уредување и опремување на земјиштето за градење, како и квалитетна урбанистичка документација и друго;
- да обезбедат постапка за оцена на функционалноста и на економичноста на урбанистичката проектантска документација во станбената изградба;
- да утврдат стандарди на станот, станбените згради и на населбите, како и други нормативи за проектирање на станови и населби;
- по пат на самоуправно спогодување и деловно договарање да остварат долгорочна соработка со сите учесници во станбената изградба, особено да подготват и да остварат повеќегодишна соработка со производителите на станови;
- да извршат усогласување на општинските прописи и да предлагаат донесување на прописи со цел да се обезбедат поповолни услови за насочената станбена изградба, како и поттикнување на индустријализацијата и рационализацијата на производството на станови,
- да го поттикнуваат и насочуваат здружувањето на производителите заради успешно реализирање на предвидениот обем на станбената изградба и

— да ја поттикнуваат и да учествуваат во научно-истражувачката работа во областа на унапредувањето на станбено-комуналната изградба на ниво на Републиката.

Член 16

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека организирано ќе ја следат неговата реализација и дека ќе обезбедат меѓусебна размена на искуства. По потреба, учесниците на овој договор ќе преземат и потребни мерки и активности со цел за забрзана реализација.

Член 17

Со цел да се обезбеди следење и усогласување на работата при реализацијата на овој договор, учесниците се договорија да формираат координационен одбор (во натамошниот текст: одбор).

Одборот се формира при Заедницата на општините и градовите на Македонија.

Основни задачи на Одборот се:

- да се грижи за реализација на овој договор;
- да ги известува учесниците за проблемите што се јавуваат во текот на неговата реализација;
- да им предлага на учесниците донесување на определени одлуки за што поуспешно реализирање на задачите од Договорот; и
- да остварува увид на склучените самоуправни спогодби за рационализација на станбената изградба и нивното остварување.

Заради ефикасно остварување на задачите на Одборот, потписниците на овој договор именуваат по двајца претставници (член и заменик). Извршните совети на собранијата на општините во Републиката и Извршниот совет на Собранието на град Скопје заеднички именуваат во Одборот осум претставници (четири членови и четири заменици) на предлог на Претседателството на Заедницата на општините и градовите на Македонија.

Заради донесување на задачите Одборот донесува програми и деловник за работа.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека ќе ги преземаат сите мерки во секоја општина, во согласност со овој договор, сите учесници во станбената изградба да склучат самоуправни спогодби за рационализација на станбената изградба, во рок од три месеци по потпишувањето на Договорот.

Член 19

Изменувањата и дополнувањата на овој договор се вршат на начинот и според постапката за неговото донесување.

Постапка за измена и дополнување на овој договор може да покрене секој учесник на Договорот.

Постапката се покренува со писмен предлог, кој се доставува до сите учесници на Договорот. Предлогот содржи образложение за причините поради кои се бара измената.

Член 20

Овој договор влегува во сила откако ќе го потпишат овластени претставници на учесниците на Договорот.

Член 21

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-1401/1
15 јуни 1978 година
Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

1. Републичката конференција на ССРМ,
2. Сојузот на синдикатите на Македонија,
3. Стопанската комора на Македонија,
4. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
5. Извршниот совет на Собранието на општината Берово,
6. Извршниот совет на Собранието на општината Битола,
7. Извршниот совет на Собранието на општината Македонски Брод,
8. Извршниот совет на Собранието на општината Валандово,
9. Извршниот совет на Собранието на општината Винаца,
10. Извршниот совет на Собранието на општината Гевгелија,
11. Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар,
12. Извршниот совет на Собранието на општината Дебар,
13. Извршниот совет на Собранието на општината Делчево,
14. Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар,
15. Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци,
16. Извршниот совет на Собранието на општината Кичево,
17. Извршниот совет на Собранието на општината Кочани,
18. Извршниот совет на Собранието на општината Кратово,
19. Извршниот совет на Собранието на општината Крива Паланка,
20. Извршниот совет на Собранието на општината Крушево,
21. Извршниот совет на Собранието на општината Куманово,
22. Извршниот совет на Собранието на општината Неготино,
23. Извршниот совет на Собранието на општината Охрид,
24. Извршниот совет на Собранието на општината Прилеп,
25. Извршниот совет на Собранието на општината Пробиштип,
26. Извршниот совет на Собранието на општината Радовиш,
27. Извршниот совет на Собранието на општината Ресен,
28. Извршниот совет на Собранието на општината Свети Николе,
29. Извршниот совет на Собранието на град Скопје,
30. Извршниот совет на Собранието на општината Центар,
31. Извршниот совет на Собранието на општината Карпош,
32. Извршниот совет на Собранието на општината Кисела Вода,
33. Извршниот совет на Собранието на општината Гази Баба,
34. Извршниот совет на Собранието на општината Чаир,
35. Извршниот совет на Собранието на општината Струга,
36. Извршниот совет на Собранието на општината Струмица,
37. Извршниот совет на Собранието на општината Тетово,
38. Извршниот совет на Собранието на општината Титов Велес,
39. Извршниот совет на Собранието на општината Штип.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

340.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услугите на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, по претходно добиено мислење од основните заедници и извршеното усогла-

сување со соборите на здружениот труд при општинските собранија, на заедничка седница одржана на 28 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот и паушалните износи за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година се утврдуваат и тоа:

I. Во Општината Битола:

- на катастарскиот приход — 6‰;
- по домаќинство за тие што се без сопствена земја — 204,00 дин;
- за секој член во домаќинството, без разлика дали имаат или немаат сопствена земја, 75,00 динари.

II. Во општината Ресен:

- на катастарскиот приход — 4,5‰;
- по домаќинство за тие што се без сопствена земја — 204,00 дин;
- за секој член во домаќинството, без разлика дали имаат или немаат сопствена земја, 75,00 динари.

III. Во општината Демир Хисар:

- на катастарскиот приход — 5‰;
- по домаќинство за тие што се без сопствена земја — 254,00 дин;
- за секој член во домаќинството, без разлика дали имаат или немаат сопствена земја, 75,00 динари.

Член 2

Вкупната стапка односно паушалните износи се распоредуваат на 75‰ за задолжителни видови на здравствена заштита и 25‰ за правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 3

Од наплатените придонеси по утврдените стапки и износи во претходниот член 13‰ ѝ припаѓа на Општинската заедница, а 87‰ на основните заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 02-47/16

28 февруари 1978 година
Битола

Собор на делегатите корисници
на услугите — земјоделци

Претседател,

Раде Наумовски, с. р.

Собор на делегатите — даватели
на услугите

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

д-р Душко Николовски, с. р.

Собрание на Општинската заедница
на здравството и здравственото
осигурување

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Дорче Спировски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

341.

Врз основа на член 7 од Општествениот договор за висината на средствата од данокот и придонесите од доходот и придонесите од личните доходи како приход на Републичкиот буџет и на републичките самоуправни интересни заедници во 1978 година и член 16 од Статутот на РСИЗ за социјална заштита, Собранието на РСИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 17.10. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС ОД ДОХОД НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ПЕРИОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА

I

Од обврска за уплата на придонес од доход за Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита за период јули-декември 1978

година се ослободуваат ОЗТ — обврзниците од областа на:

1. земјоделското производство;
2. преработка и конзервирање на овошје и зеленчук;
3. производство на руди од обоени метали;
4. производство на обоени метали;
5. производство на текстилни предива и ткаенини;
6. производство на готови текстилни производи;
7. производство на кожа и крзно;
8. производство на кожни обувки и галантерија;
9. преработка на каучук.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 08-445

18 октомври 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
РСИЗ за социјална
заштита,

Исмаилаки Емурлаи, с.р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

342.

Врз основа на член 49 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 15/78), Иницијативниот одбор за вршење на подготовките за основање и конституирање на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 23.10.1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Собрание на Републичката заедница) го сочинуваат 57 делегати, од кои 45 делегати од општинските самоуправни интересни заедници за старосно осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: општински заедници), 5 делегати од соодветните организации на здружениот труд и 7 делегати од другите заинтересирани организации и заедници од општ интерес за Републиката.

Член 2

Делегатски единици за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница во општинските заедници се собранијата на општинските заедници.

Делегатски единици за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница во соодветните организации на здружениот труд и во другите заинтересирани организации и заедници се нивните делегации за учество во вршењето на функциите во собранијата на самоуправните интересни заедници од областа на социјалното осигурување или нивните органи на управување (работнички совети) односно извршни органи (извршни одбори, совети и сл.).

Член 3

Во Собранието на Републичката заедница, собранијата на општинските заедници делегираат најмалку по еден делегат од подрачјето на одделна општина од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци — осигуреници и бројот на жителите на подрачјето на одделните општински заедници. Според овие критериуми, општинските заедници го делегираат следниов број на делегати:

1. Берово — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци — осигуреници;

2. Битола — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци — осигуреници и 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

3. Валаново — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци — осигуреници;

4. Винаца — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

5. Гевгелија — 2 делегати од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

6. Гостивар — 2 делегати од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

7. Дебар — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

8. Делчево — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

9. Демир Хисар — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

10. Кавадарци — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници и 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

11. Кичево — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

12. Кочани — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

13. Кратово — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

14. Крива Паланка — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

15. Крушево — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

16. Куманово — 2 делегати од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

17. Македонски Брод — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

18. Охрид — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

19. Прилеп — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници и 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

20. Пробиштип — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

21. Радовиш — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

22. Ресен — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

23. Свети Николе — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци — осигуреници;

24. Скопје:

— општина Гази Баба — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници и 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

— општина Карпош — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

— општина Кисела Вода — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци — осигуреници — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

— општина Чаир — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

25. Струга — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

26. Струмица — 2 делегати од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

27. Тетово — 2 делегати од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници;

28. Титов Велес — 2 делегати од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници и 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

29. Штип — 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на индивидуалните земјоделци-осигуреници и 1 делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници.

Во Собранието на Републичката заедница, соодветните организации на здружениот труд го делегираат следниов број на делегати:

1. Сложената организација на здружениот труд „Југотутун“ — Скопје — 1 делегат;

2. Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Скопје — 1 делегат;

3. Сложената организација на здружениот труд „Жито Македонија“ — Скопје — 1 делегат;

4. „Агротехника“ — Скопје и „Агрохемизација“ — Скопје — 1 делегат;

5. „Агромакедонија“ — Скопје и „Алколоид“ — Скопје — 1 делегат.

Во Собранието на Републичката заедница, другите заинтересирани организации и заедници го делегираат следниов број на делегати:

1. Деловната заедница „Македонија вино“ — Скопје и Деловната заедница „Македонија-плод“ — Ресен — 1 делегат;

2. Здружениот сојуз на Македонија — Скопје и Стопанската комора — Скопје — 1 делегат;

3. Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство — Скопје — 1 делегат;

4. Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите — Скопје — 1 делегат;

5. Сојузот на здруженијата на земјоделските техничари и агрономи — Скопје, Сојузот на пчеларските друштва — Скопје и Сојузот на ветеринарите — Скопје — 1 делегат;

6. Институтот за памук — Струмица и Институтот за ориз — Кочани — 1 делегат;

7. Земјоделскиот факултет — Скопје, Факултетот за ветеринарни работи — Скопје, Институтот за полјоделство и градинарство — Скопје, Институтот за сточарство — Скопје, Институтот за економика и организација во земјоделството — Скопје, Институтот за заштита на растенијата — Скопје, Институтот за проучување на почвата — Скопје, Институтот за лозарство и винарство — Скопје, Ин-

ститутот за овоштарство и Факултетското земјоделско стопанство Трубарево — Скопје — 1 делегат.

Член 4

Во Комисијата за самоуправна контрола на Републичката заедница, собранијата на општинските заедници делегираат вкупно 7 делегати од редот на индивидуалните земјоделци-осигуреници од кои: Кочани — 1 делегат, Струмица — 1 делегат, Прилеп — 1 делегат, Струга — 1 делегат, општина „Чаир“ — Скопје — 1 делегат, Кичево — 1 делегат и Охрид — 1 делегат.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 1/1

25 октомври 1978 година
Скопје

Претседател,
Илија Бошков, с. р.

343.

Врз основа на член 49 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 15/78), Иницијативниот одбор за вршење на подготовките за основање и конституирање на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 23. X. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕН (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Во Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците се именуваат:

1. За претседател Коста Бутров,
— за заменик претседател Илија Рајчановски;
2. За секретар Ристо Церков,
— за заменик секретар Љупчо Мешков;
3. За член Ристо Станојковски,
— за заменик член Благоја Драгомански.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2/1

25 октомври 1978 година
Скопје

Претседател,
Илија Бошков, с. р.

344.

Врз основа на член 49 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 15/78), Иницијативниот одбор за вршење на подготовките за основање и конституирање на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 23. X. 1978 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Собрание на Републичката заедница) и за избор на делегати во Комисијата за самоуправна контрола на Републичката заедница.

II

Изборите за делегати во Собранието на Републичката заедница и Комисијата за самоуправна контрола на Републичката заедница ќе се одржат до 20 ноември 1978 година.

III

Изборот на делегати во Собранието на Републичката заедница за старосно осигурување на земјоделците ќе се изврши од собранијата на општинските заедници за старосно осигурување на земјоделците и од делегациите за учество во вршењето на функциите во собранијата на самоуправните интересни заедници од областа на социјалното осигурување или органите на управување (работнички совети) односно извршни органи (извршни одбори, совети и сл.) во соодветните организации на здружениот труд и во другите заинтересирани организации и заедници.

Изборот на делегати во Комисијата за самоуправна контрола на Републичката заедница ќе се изврши од собранијата на општинските заедници.

IV

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 3/1

25 октомври 1978 година
Скопје

Претседател,
Илија Бошков, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ВОЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Воениот суд во Скопје, по правната работа на тужителката Државата СФРЈ, ВП 7345 Сплит против туженикот Бекири Халил од село Порој, сега во странство, заради наплатување на регресна штета во износ од 57.250.— динари, му постави на туженикот привремен застапник потполковник Сашо Милан, воен бранител при ВП 5573 Скопје, на основа на член 84 ст. 2 точка 5 од ЗПП, бидејќи туженикот се наоѓа во странство со непозната адреса, а нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува туженикот во наведената правна работа сè додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот на старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Воениот суд во Скопје, I П. бр. 13/78. (68)

Воениот суд во Скопје, по правната работа на тужителката Државата СФРЈ, ВП 5573 Скопје против туженикот Микиќ Среќко од село Горње Сви-ларе, СО Одак, сега во странство, заради наплату-вање на регресна штета во износ од 2.000.— ди-нари, му постави на туженикот привремен застап-ник потполковник Сашо Милан, воен бранител при ВП 5573 Скопје, на основа член 84 ст. 2 точка 5 од ЗПП, бидејќи туженикот се наоѓа во странство со непозната адреса, а нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го заста-пува туженикот во наведената правна работа сè додека тој или неговиот полномошник не се по-јават пред судот, односно додека органот на ста-рателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Воениот суд во Скопје, I П. бр. 7/78. (69)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје II објавува дека е по-крената постапка за докажување смртта на Мицо Слезенков, бивш активен учесник во Првата свет-ска војна, за кого се претпоставува дека загинал кај селото Смоквица, Гевгелиско.

Се повикува Мицо Слезенков, во колку е жив, како и секое друго лице што знае за неговата смрт да го извести судот. Во спротивно лицето ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Впс. бр. 70/78. (66)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Делчо Миневски од Скопје, нас. Сингелик, ул. „Финска“ бр. 116, против тужената Ма-рика Миневска, родена Додева, со непознато мес-то на живеење.

Се повикува тужената Марика Миневска да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ се одреди привремен застапник кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II. бр. 297/78. (75)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на татковство по тужбата на тужи-телот Џемаил Нуредин Ислами од село Јегунов-це, против тужените: Бајрамка Исмаил Усаини од село Југуновце и Меди Усаини од село Теарце, се-га во СР Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Меди Усаини од село Теарце, сега во СР Германија со непозната адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или во ис-тиот рок да означи свој полномошник.

Доколку во одредениот рок не се јави, судот на тужениот ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува неговите права и интереси во по-стапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 778/78 година. (70)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по основ на одржување по тужбата на тужителката Благородна Симова Костовска од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 229 против тужените: Деспотовски Марков Јован и Деспотовски Марков Александар — Сане, двајцата од Тетово, а сега со непознати адреси во САД. Вредноста на спорот не-определена.

Се повикуваат тужените Деспотовски Марков Јован и Деспотовски Марков Александар — Сане, двајцата од Тетово, а сега со непознати адреси во САД, да се јават пред овој суд, како и секој кој знае за нивната адреса да му јави на судот во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот на тужените ќе им

постави привремен старател кој ќе ги застапува нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1198/77 година. (71)

Пред овој суд се води граѓанска парница за оспорување на татковство од тужителот Градимир Илиевски од село Раотинце, против тужените Крс-то Атанасов Здравковски и други. Вредност на спорот 500,00 динари.

Бидејќи тужениот Крсто Атанасов Здравков-ски се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува да се јави во судот или пак било кој што знае да ја каже неговата адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му се постави привремен старател, кој ќе ги шти-ти неговите права и интереси во спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1040/78 година. (72)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор по тужбата на тужителот Арифџи Целадин од Те-тово, против тужениот Кашиф Сеадини од Тетово, ул. „Орце Николов“ бр. 2, а сега со непозната ад-реса во Данска. Вредност на спорот 4.000 н. динари.

Се повикува тужениот Кашиф Сеадини во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Тетово или во истиот рок да означи свој полномошник. Доколку во опреде-лениот рок не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјална работа — Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1279/74 година. (67)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица се води постапка за развод на брак по тужбата на тужи-телката Селиман Неџип Кјмет од село Црник, Бе-рово, против тужениот Зекиров Мемед Ибраим, ро-ден во село Банско, Струмица, со последно место на живеење во село Банско, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Зекиров Мемед Ибраим во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја достави својата точна адреса, лично или писмено, или да одреди свој полномошник кој ќе го заста-пува во оваа постапка. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор.

Од Општинскиот суд во Струмица, II. бр. 873/77. (73)

Пред Општинскиот суд во Струмица се води постапка за развод на брак по тужбата на тужи-телот Балџиев Тодор Ристо од село Секирник, Струмичко против тужената Латиновиќ Чедомир Анка, родена во село Дренова Главича, Босанска Крупа, со последно место на живеење во Апатин, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Латиновиќ Чедомир Ан-ка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да ја достави својата точна адреса, лично или писмено, или да одреди свој полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во спротивно судот ќе ѝ постави привремен старател кој ќе ја заста-пува до правосилното окончување на бракоразвод-ниот спор.

Од Општинскиот суд во Струмица, II. бр. 78/77. (74)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на ООЗТ — СТОПАНИ-СУВАЊЕ СО ШУМИ, во состав на Работната организација — ШИК „Плачковица“ — Радовиш

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

ЗА РЕИЗБОР НА РАБОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ — СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ

Покрај општите услови, предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да имаат завршено шумарски факултет, со 3 години работно искуство;
- да ја познаваат проблематиката за шумарство и во работата да имаат покажано успех;
- да поседуваат морално-политички квалитети;
- да не им е забрането вршење на раководна функција.

Кандидатите треба да ги достават следните документи:

- молба таксирана со 4 динари;
- диплома за завршен шумарски факултет;
- потврда за работно искуство — стаж во шумарство;
- уверение дека не е под истрага;
- уверение дека не осудуван.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија при ООЗТ, преку архивата на ШИК „Плачковица“ Радовиш.

Некомплетирани молби со потребните документи нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — ГЕВГЕЛИЈА

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за испраќање лекари на специјализација по следните специјалности:

- еден по општа медицина;
- еден по неуропсихијатрија.

УСЛОВИ:

- Кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет;
- да имаат положено стручен испит;
- да познаваат еден од светските јазици;
- да имаат поминато на работа во Центарот најмалку 4 (четири) години.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход се одредува според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Врз основа на член 545 од Законот за здружениот труд, како и врз основа на член 25 од Статутот на Пионерскиот дом „Благој Мучето“ — Струмица, Конкурсната комисија

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДОМОТ

Покрај општите услови предвидени во член 10 став 2 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да

ги исполнуваат и посебните услови предвидени во Статутот на Пионерскиот дом, а имено:

1. високо или више образование од просветна струка;

2. работно искуство над 5 години;

3. да поседува морално-политички квалитети;

4. да поседува организациони способности.

Некомплетирани документи нема да бидат разгледувани. Личен доход според Самоуправната погодба за распределба на доходот и личните доходи.

Конкурсот е отворен 15 (петнаесет) дена од денот на неговото објавување. Пријавите со потребните документи се доставуваат до Работната заедница на Пионерскиот дом „Благој Мучето“ — Струмица.

Врз основа на член 41 од Статутот на Специјалната детска болница — Охрид, а согласно Програмата за потребите од специјализација на високостручните и другите медицински работници и Одлуката бр. 413 од 9. 10. 1978 година на Советот на Специјалната детска болница — Охрид

с е р а с п и ш у в а

КОНКУРС

ЗА УПАТУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА: — ЕДЕН ЛЕКАР ПО СПЕЦИЈАЛНОСТА ПЕДИЈАТРИЈА

Кандидатите, покрај општите услови предвидени за специјализација, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- завршен задолжителен лекарски стаж,
- положен стручен испит,
- познавање на еден странски јазик.

Предност имаат работниците вработени при Специјалната детска болница — Охрид.

Личниот доход на кандидатот кој ќе биде упатен на специјализација ќе се исплатува според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на Специјалната детска болница — Охрид.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребната документација се доставуваат до Советот на Специјалната детска болница — Охрид.

Конкурсната комисија за распишување и спроведување на конкурс за именување индивидуален работороводен орган — директор на Центарот за социјална работа — Гевгелија, врз основа на член 53 од Статутот на Центарот за социјална работа — Гевгелија,

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН — ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА — ГЕВГЕЛИЈА

УСЛОВИ:

1. висока или виша школа за социјални работници;

2. да има работно искуство повеќе од три години во структурата;

3. да не е осудуван за кривични дела;

4. да има организациони способности и морално-политички квалитети.

Предност има оној кандидат кој најповеќе ги исполнува условите и во својата работа се истакнува со организаторски способности.

Заинтересираните кандидати потребната документација ја доставуваат до Конкурсната комисија. Неблаговременно доставената и некомплетираниот документација нема да биде разгледувана.

Конкурсот е отворен петнаесет дена од денот на објавувањето.

Врз основа на член 12 од Законот за органите за водење на постапката за прекршоци („Службен весник на СРМ“, бр. 36/73) Собранието на општина Радовиш

ОБЈАВУВА

ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР НА СУДИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ ВО РАДОВИШ

За судија за прекршоци може да се пријави лице кое, покрај општите услови за засновање работен однос, ги исполнува и следните услови:

- да е државјанин на СФРЈ;
- да е дипломиран правник;
- да има положен правосуден испит, испит за судија за прекршоци, или без испит но најмалку да има две години управна или судска практика или да бил на правни работи во ОЗТ и сл.;
- да има работно искуство и морално-политички квалитети за вршење на функцијата судија за прекршоци.

Заинтересираните лица можат да се пријават до Собранието на општината Радовиш — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од денот на објавувањето на објавата во „Службен весник на СРМ“.

„Југокомерција“ — Нови Сад, Деловна единица — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

1. Референт — комерцијалист, слободни работни места четири;
 2. Самостоен комерцијален референт, слободни работни места три;
 3. Финансиски работник, слободни работни места две;
 4. Магационер, слободно работно место едно;
 5. Кафе-куварка, слободно работно место едно.
- Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

Под точка 1 — да има завршена ССС и да има работно искуство во комерција најмалку три години;

Под точка 2 — да има ВСС со две години работно искуство или ССС со шест години работно искуство;

Под точка 3 — да има ВСС со две години работно искуство или ССС со шест години работно искуство (економска);

Под точка 4 — да има ССС и три години работно искуство;

Под точка 5 — да има НСС со три години работно искуство.

Молбите со комплетираните документи да се доставуваат на адреса: „Југокомерција“, ул. „12 Ударна бригада“ бб, нас. Лисиче, Скопје.

Конкурсот е отворен до пополнувањето на работните места.

Врз основа на чл. 46 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд, Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски болести при ОЗТ Медицински факултет во Скопје,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗВРШИТЕЛ НА РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ

ДИРЕКТОР НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

Кандидатите за директор, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да е лекар специјалист ортопед;
- да е наставник на Медицинскиот факултет;
- да има 6 години работно искуство на раководни работи и работни задачи;
- да поседува морално-политички квалитети;
- да нема пречки за вршење на работи и работни задачи според чл. 511 од Законот за здружениот труд;
- да понуди програма за развој и извршување на поставените програмски цели.

Извршување на работите и работните задачи е реизборно, а мандатот на извршителот изнесува 4 години.

Личниот доход се определува согласно Правилникот за распределба на личните доходи и заедничката потрошувачка.

Пријави на конкурсот, со докази за исполнување на претходните услови, се доставуваат до Конкурсната комисија на ООЗТ Клиника за ортопедски болести во рок од 30 дена од денот на распишувањето на конкурсот.

Изборот на директор ќе се изврши во рок од 30 дена по завршувањето на рокот за пријавување на конкурсот, а за донесената одлука кандидатите ќе бидат известени во рок од 10 дена по изборот.

ФЕНИ — Рудници и индустрија за никел, челик и антимон — Кавадарци, врз основа на Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74),

о б ј а в у в а

К О Н К У Р С

ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ „ГЛАВЕН ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ЗА РУДА „РУДНИК — ТОПИЛНИЦА“

1. Предмет на отстапувањето се градежните работи, изработка и монтажа на челичната конструкција, монтажа на погонската и останатата опрема, транспортниот систем и др.

2. Ориентациона вредност на инвестиционите работи на објектот изнесува 250 000 000 дин.

3. Вид и обим на работите кои треба да бидат изведени и тоа:

- Градежни работи:
 - ископи сса 600 000 м³
 - насипи сса 400 000 м³
 - фундаменти сса 18 000 м³
 - сервисен пат сса 36 км x 3 м
 - пристапни патишта според проектот
 - тунел L = 407 м. F = 9 м²
 - челична и мостовна конструкција (изработка и монтажа) 4.000 тона
 - монтажа на погонска и останата опрема на транспортниот систем.
- Електрика:
 - изградба на 35 KV далековод + девет трансостаници L = 36 км
 - електрично осветление, уземление и громобранска заштита на девет погонски станици — според проектот.

4. Рок за завршување на работите е како сле-дува:

- градежни работи — 8 месеци,
- тунел — 4 месеци,
- изработка и монтажа на чел. конст. — 6 месеци,
- електро работи — 9 месеци,
- монтажа на опрема — 5 месеци.

5. Заинтересираните изведувачи — ОЗТ поднесуваат пријави во писмена форма со напомена за учество на конкурсот.

6. Пријавата за учество на конкурсот треба да ги содржи следните податоци:

- а) полн назив на ОЗТ и точна адреса,
- б) податоци за квалификационата структура на вработените,

- в) податоци за техничката опременост на ОЗТ,
 - г) податоци за капацитетот (работна сила и структура, опрема) која ќе биде ангажирана за изведување на инвестициони објекти,
 - д) податоци и список на изведувани слични работи,
 - ѓ) за кој вид на изведувачки работи конкурира,
 - е) можности и услови на кредитирање.
7. Подносителот на пријавата должен е да поднесе доказ (регистрација) дека е овластен за изведување на работи на инвестициони објекти од овој вид.

8. Краен рок за поднесување на пријави е 10 (десет) дена од денот на објавувањето на конкурсот.

9. Одлука за оценка за подобност ќе донесе комисијата во рок од 5 дена по истекот на рокот за пријавување.

10. Претставниците на изведувачките ОЗТ кои поднеле пријави должни се на стручната комисија да ѝ ги предадат своите писмени овластувања за застапување.

11. Нема да се земат во разгледување некомплетните пријави и пријавите кои се доставени по истекот на определениот рок.

12. Изведувачките ОЗТ кои ќе бидат оценети како подобни должни се во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката да ги достават своите понуди.

Секој понудувач може да достави само една понуда.

13. Отстапувањето на работите ќе се изврши под условите определени со овој конкурс, инвестиционо-техничката документација, општите услови за договарање и градење на инвестициони објекти, како и посебните услови на инвеститорот.

14. Во времетраењето на конкурсот заинтересираните можат да извршат увид на расположивата инвестиционо-техничка документација, секој работен ден од 10—12 часот во просториите на инвеститорот во Кавадарци.

15. За одлуката за избор на најповолен понудувач ќе бидат известени сите учесници во рок од 10 (десет) дена од денот на истекот на конкурсот.

Рудници и индустрија за никел, челик и антимон ФЕНИ — Кавадарци, врз основа на Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на СРМ“, број 24/74),

о б ј а в у в а

К О Н К У Р С

ЗА ПОДОБНОСТА НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА РАСКРИВКА НА ПОВРШНСКИОТ КОП НА РУДНИК „РЖАНОВО“ — КАВАДАРЦИ

1. Предмет на отстапување се рударските работи на инвестиционата раскривка, пристапните патишта до јаловиштата и припремање на етажи за експлоатација, кои ќе се работат на површинскиот коп Ржаново — Кавадарци.

2. Со инвестиционата раскривка е зафатено 1 300 000 м³ јаловина и пристапни патишта во вкупна должина од ссa 3 км.

3. Рок за завршување на работите на инвестиционата раскривка е 12 (дванаесет) месеци.

4. Заинтересираните изведувачи — ОЗТ поднесуваат пријави во писмена форма со напомена за учество на конкурс.

5. Пријавата за учество на конкурсот треба да ги содржи следните податоци:

- полн назив на ОЗТ и точна адреса,
- податоци за квалификационата структура на вработените,
- податоци за техничката опременост на ОЗТ,
- податоци за капацитетите (работна сила и структура, рударска опрема) кои ќе бидат ангажирани за изведување на инвестициони објекти,

— податоци и список на изведени слични објекти — референци

— извод од завршната сметка за 1976 и 1977 година и успехот на работењето,

— можности за кредитирање на работите од страна на изведувачот,

— подносителот на пријавата е должен да поднесе доказ (регистрација) дека е овластен за изведување на инвестициони објекти од овој вид.

6. Краен рок за поднесување на пријави е 7 (седум) дена од денот на објавувањето на овој конкурс.

7. Одлука за оценка за подобност ќе донесе комисијата во рок од 5 дена по истекот на рокот за пријавување.

8. Претставниците на изведувачките ОЗТ кои поднеле пријави се должни на стручната комисија да ѝ ги предадат своите писмени овластувања за застапување.

9. Нема да се земат во разгледување некомплетни пријави и пријави кои се доставени по истекот на определениот рок,

10. Конкурсот ќе се одржи во колку пристигнат најмалку две пријави. Отсуството на претставниците не го одложува одржувањето на конкурсот.

11. Изведувачките ОЗТ кои ќе бидат оценети како подобни, се должни во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката да ги достават своите понуди, врз основа на лицитациониот елаборат кој ќе го добијат од инвеститорот.

Секој изведувач може да достави по една понуда.

12. Отстапување на работите ќе се изврши под условите определени со овој конкурс, инвестиционо-техничката документација, општите услови за договарање и градење на инвестициони објекти, како и посебните услови на инвеститорот.

13. Во времето на траењето на конкурсот заинтересираните можат да извршат увид на расположивата инвестиционо-техничка документација секој работен ден од 7—15 часот во просториите на инвеститорот во Кавадарци.

14. За одлуката за избор на најподобни понудувачи ќе бидат известени сите учесници во рок од 10 дена од денот на истекот на Конкурсот.

15. Понудите подносителите да ги достават на следната адреса:

Рудници и индустрија за никел, челик и антимон ФЕНИ — сектор рудник Ржаново, ул. „Шишка“ 66 — Кавадарци.

Врз основа член 65 од Статутот на Работничкиот универзитет „Професор Милалковиќ“ — Куманово, Собирот на работниците

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА (РЕИЗБОР)

Покрај општите услови кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- 1. да има завршено природно-математички или филозофски факултет — наставен смер;
- 2. да има најмалку 6 години работно искуство во областите на образованието на возрасните;
- 3. да поседува позитивни морално-политички квалитети и афирмираност на полето на самоуправањето.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Кон пријавата кандидатите треба да ги приложат и следните документи:

- диплома за завршен факултет,
- доказ за работно искуство,
- кратка биографија и
- уверение дека не е под истрага.

Некомплетните документи нема да бидат земени во разгледување.

Работничкиот совет на ООЗТ Болничко-диспанзерска дејност на Медицински центар — Куманово
распишува

ПОВТОРЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ (РЕИЗБОР) НА:

Раководител-началник на хируршко одделение — 1
Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат посебните услови:

— да имаат завршен медицински факултет, положен специјалистички испит по општа хирургија со 5 години работно искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје. Молбите со потребна документација се адресираат и доставуваат до Советот на ООЗТ Болничко-диспанзерска дејност на Медицински центар — Куманово, соба број 39. (474)

Врз основа на Одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Брега“ Жировница, бр. 03-294/2 од 04. 10. 1978 година, Конкурсната комисија

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР НА РАБОТНИЦИ НА РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ СО ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ ВО ОЗТ „БРЕГА“ — ЖИРОВНИЦА, И ТОА:

1. Шеф на општа и правна служба,
2. Шеф на комерцијална служба,
3. Шеф на сметководство,
4. Раководител на пилана.

Покрај условите пропишани со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- а) За работното место под ред. бр. 1: висока стручна подготовка од правна насока, — 1 (една) година работно искуство; — морално-политички квалитети;
- б) За работното место под ред. бр. 2: виша стручна подготовка од економска насока со 2 год. работно искуство, или средна стручна подготовка од економска насока со 4 години работно искуство; — морално-политички квалитети;
- в) За работното место под ред. бр. 3: виша стручна подготовка од книговодствена насока со 2 години работно искуство, или средна стручна подготовка од економска насока со 4 години работно искуство; — морално-политички квалитети;
- г) За работното место под ред. бр. 4: висока стручна подготовка, со 1 год. работно искуство, виша стручна подготовка со 2 години раб. искуство или средна стручна подготовка со 3 години работно искуство — дрвопреработувачка или шумарска насока; — морално-политички квалитети.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а заинтересираните кандидати пријавите (со 10 дин. таксени марки) со доказите за другите услови да ги доставуваат до: ОЗТ „Брега“ — Жировница — За Конкурсната комисија, 91255 Жировница.

Стан не е обезбеден.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат. (473)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76, 30/77 и 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

ДЕКА КЕ ВРШИ ИЗБОР — РЕИЗБОР НА СУДИИ ВО СЛЕДНИТЕ ОКРУЖНИ СУДОВИ:

- Окружен суд Скопје тројца судии, реизбор.
- Окружен суд Битола двајца судии, реизбор.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 став 1 од Законот за редовните судови, пријавите со биографски податоци и

податоци за движењето во работата треба да ги поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76), Собранието на општина Кочани

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд — Кочани (реизбор)

Кандидатите за споменатото работно место треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 74 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76).

Пријавите со документите за докажување на исполнувањето на условите, заинтересираните кандидати да ги достават до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Кочани, во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето. (475)

СОДРЖИНА

	Страна
460. Одлука за висината на надоместокот за вршење задолжителна здравствена контрола на растенијата кои се извезуваат	897
461. Одлука за изменување на Одлуката за условите за одобрување кредити за станбена изградба на функционерите —	897
462. Решение за утврдување престанување на функцијата претседател, секретар и членови и за именување претседател, секретар и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата	897
463. Решение за повторно именување помошник на Републичкиот секретар за наука и образование — — — — —	898
464. Упатство за начинот на водење евиденција за корисниците на материјално обезбедување — учесници во Народноослободителната војна и за потрошените средства — — — — —	898
Општествени договори и самоуправни спогодби	
339. Општествен договор за рационализација на станбената изградба во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	900
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
Битола	
340. Одлука за придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година — — — — —	903
Скопје	
341. Одлука за ослободување од обврска за уплата на придонес од доход на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита за период јули-декември 1978 година — — — — —	904
342. Одлука за бројот и составот на делегатите и делегатските единици за избор на делегати во Собранието и во Комисијата за самоуправна контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците	904
343. Одлука за именување на претседател, секретар и член (и нивни заменици) на изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — — — — —	906
344. Решение за распишување на избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — — — — —	906

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа од печат
ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА

од д-р Владимир Митков, професор на Правниот факултет во Скопје.

Рецензент: проф. Евгени Димитров.

Во книгата е опфатена целокупната материја предвидена со наставната програма на Правниот факултет во Скопје, по предметот Комунален систем и комунална политика. Овој труд на авторот претставува еден прилог во напорите за натамошен развој на науката на комуналниот систем и комуналната политика. Во него обработената материја е систематизирана во увод и пет дела. Уводот е посветен на комуналниот систем и комуналната политика како научна и наставна дисциплина, првиот дел на теоретските проблеми за изучување на комуналниот систем и локалната самоуправа, вториот дел на поимот, развитокот и современите облици на локалната самоуправа, третиот и четвртиот дел на развитокот на комуналниот систем и на современиот комунален систем во СФР Југославија, и петиот дел на комуналната политика.

Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на студентите на Правниот факултет кои добиваат целосен учебник по предметот Комунален систем и комунална политика, туку и на сите други што пројавуваат интерес за проблемите на комуналниот систем и современиот комунален систем во СФР Југославија.

Цената е 200 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

со предговор, судска практика и со предметен регистар

— второ дополнето издание —

Ова второ дополнето издание на Збирката, првото е исцрпено, е усогласено со сите измени и дополнувања извршени во периодот 1976/77 година, дополнето е со новите прописи излезени во овој период, а е збогатено и со објавување на одлуки од судската практика и објавената литература во периодот 1973—1977 година.

Целта на збирката е да ја олесни примената на законите и другите прописи. Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што ги решаваат проблемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите, како и на граѓаните и студентите.

Збирката ја приготвил: д-р Миле Хаџи Василев, професор на Правниот факултет во Скопје.

Цената е 65 динари.

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија:

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје.

Рецензија и предговор: проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ.

Цената е 90 динари.

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ

во една книга

Цената е 50 динари.

Збирка на новите кривични закони

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА

со експозе

Цената е 60 динари.

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Цената е 62 динари.

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

со објаснувања и упатства за примена во практиката

Цената е 100 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

со објаснувања

Цената е 120 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цената е 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ

со обрасци и прилози

Цената е 35 динари.

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА

за периодот од 1976 до 1980 година

Цената е 45 динари.

**ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА
 МАКЕДОНИЈА**

Цената е 150 динари.

**ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД
 НА МАКЕДОНИЈА**

Цената е 50 динари.

Порачки прима Преплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро-сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.